



Љубомир КЕКЕНОВСКИ

W

*Ri zi kot vari ra  
vo obrat en razmer  
so znaewet o*

W

I rvi ng FI [ ER

## БРЗИ И БАВНИ

Пооддамна уште упатив на тоа дека кога се нема доволно љубов и став да го одбраниш своето во оваа балканска крчма, во која сите се коцкаат, не можеш да останеш ни кар ни зијан. Вообичаено е насилниците да тргуваат со туѓото а не со она што е нивно, па сите посегнуваат по нешто што е наше било тоа да е територија, историја, фолклор, црква.

Додека сите јадат и пијат на рабуш по овие баханалии, сметката вообичаено ни ја испорачуваат на нас како на најслаби. Па, така по еден обичен судир на албанските елити, за освојување на власта и прераспределба на богатството/моќта во 2001 година, настрада Македонија ни крива ни должна. За да разбереме поарно еве ни пуштаат уште една реприза која се одвива сега во Кондово, но и во исламската заедница. Сите од Европа и Америка знаеја дека исламот пооддамна во Македонија добива радикални, само нашиве власти останаа зачудени, па како и изневерениот сопруг најдоцна дознаваат.

Дека во таа шема нема ништо ново покажува предизборната кампања кај северниот сосед каде што преку дување на црковниот балон, пак ние ќе станеме колатерална штета. Сите ни тропнаа на врата за да ни го затријат носот, од Европската унија, ОБСЕ, преку Хелсиншкиот парламент до рускиот патријарх.

Ова бегане од себе и своето е исполнето со неподнослива импровизација. Во нашава вера и богато минато, дал Господ има бајаги празници. Најнезгоден празник последниве години станува Илинден. Не може да се избрише nelaгодността на првенциве кога се потсетуваат како ги бранеле идеалите нашите предци. Актуелниве претставници го прескокнуваат сè ова со исплакнати говори и ветувања во кои и самите не веруваат, а целиот карневал на кобајаги славење се претвора во процесија во која децата се откажуваат од родителите. Всушност, ако

размислат поарно и подлабоко ќе сфатат дека тие се само формално избрани од оној беден и изманипулиран народ, кој го довлечкале таму, но дека суштински/вистински се изгласани од старите херои и борци кои го откупија со нивните жртви правото да имаме држава. **ОТКАЖУВАЊЕТО ОД НИВ САМО ПОКАЖУВА ДЕКА ИМ Е ПОВАЖЕН ПРИВРЕМЕНИОТ ПРЕСТОЈ ВО ВЛАСТА, ТУРКАЈКИ НÈ ВО ОПАСНОСТ И ДРЖАВАТА ДА НИ СТАНЕ ПРИВРЕМЕНА.**

Па, ни САД, ни Русија, ни било која земја не може да издржи волку потко-

пување на државноста на редот и на поредокот, која извира директно од највисоките структури на власта. При тоа, благородниот народ лојален на државата е нем сведок и запрепастен од непридржувањето на било какви принципи, или ветувања на државна власт.

Ако не може да ги видиме вековните маки и страдања на Курдите и Палестинците кои се големи народи/популации а без држави, ајде да погледнеме што сè прават околу нас Црна Гора и Косово за да станат држави. **ПА ДА НАУЧИМЕ ДЕКА Е ГОЛЕМА ГРЕОТА И СРАМОТА ДА**

## СЕ ОДНЕСУВАМЕ ВАКА НАИВНО КАКО ДА СМЕ ЈА ДОБИЛЕ ДРЖАВАТА НА БИНГО.

Наместо по секој случај на корупција, безбедносен пораз, или црковна недоследност/неорганизираност да ни биде предзивиќ на кој ќе научиме нешто и поттик да почнеме со внатрешна реорганизација, ние по секој пораз глупаво бараме изговор или евтино оправдување за сите наши недоветности.

Најумните веќе избегаа кај што ги почитуваат/плаќаат повеќе од овде, а безумните владеат на домашен терен со сите берзи овде од највредните државни ресурси, земја, преку рудни богатства, до слатководни извори на вода. Сè топан го продаваат за багателни цени, сосема несвесно/несовесно за нашите долгорочни интереси однесувајќи се краткоумно како Индијанците што им го

продавале Менхетен на новодојдените.

Не само во село Челопек сега, туку по долго време во татковинава се воспостави практика во која судовите и полицијата, се прогласуваат за ненадлежни, па највеќе што може да направат е да дојдат на увид. Судовите, исто така, со години ги разгледуваат случаите, па имајќи предвид дека еден стечај се одолговлекува просечно по шест години, се прашуваме дали ние имаме судови и полиција или се тоа консалтинг агенции кои само бележат а не разрешуваат проблемни ниту спроведуваат закони.

**КОГА ВЕЌЕ ГИ ИМАМЕ ЗАПУСТЕНО СТАРИТЕ РЕЛИГИСКИ ВРЕДНОСТИ, А НЕМАМЕ НАСЛЕДЕН МОРАЛ ОД ПРЕХОДНИОТ ПОРЕДОК КОЈ ВО МЕЃУВРЕМЕ СЕ СТОПИ КАКО СНЕЖНА ТОПКА НА РИНГЛА, НАЈГОЛЕМАТА ПРОВАЛИ-**

## ЈА ВО КОЈА ПРОПАДНАВМЕ КАКО ТРАНЗИЦИОНИ ГРАЃАНИ/ПАТНИЦИ Е ТОКМУ НЕМАЊЕТО ПАЗАР, НЕ САМО ВО ЕКОНОМИЈАТА ТУКУ И ВО ОПШТЕСТВОТО.

Пазар како медиум кој ги валоризира сите професии, производи и услуги и служи како гравитациона сила што ги принудува учесниците на коректно однесување. Во отсуство на економска и политичка конкуренција, со години се одомаќини политичката култура во која опозицијата може да се тресне од земја и никој да не ја земе предвид. Така, за да се спречи/исправи било што која ординарна глупост, лага, или кражба единствена надеж остана дека меѓународниот фактор може да биде некој коректор за да влијае за поодговорно однесување на монополската власт.

Не пројде многу време и се виде дека (бело)светските институции и не биле така непријателски настроени кон нас како што ни се прикажуваше и како што нè плашеа. Дури испадна и сосема обратно од она што се мислеше. Имено, откако нашиве се заборавија/зајдоа на власт, дојде време Светска банка со укажувањето за намалување на времетраењето на концесиите за вода и Европската комисија со дополнителните прашања за непосредните спогодби, најдиректно да ги бранат нашите интереси и да се постават меѓу ограбениот народ и неодговорната власт.

**ГЛОБАЛНИОТ КЛОКОТ СКОРО ЌЕ ФОРМИРА/ПОКАЖЕ СЛИКА И ЌЕ ГИ ПОДЕЛИ ЛУЃЕТО, НЕ ПО ВЕРИ И НАЦИИ, ИЛИ ПО БОИ И ПО РАСИ, ТУКУ САМО НА ДОБРИ И ЛОШИ. ВСУШНОСТ СВЕТОТ И ВЕКОТ ОТСЕКОГАШ ВО КУЛТУРНА СМИСЛА ТАКА И СЕ ОЦРТУВАЛ ОД ОНИЕ КОИ СОЗДАВАЛЕ, И ДРУГИ КОИ РУШЕЛЕ, НА ЕДНИ КОИ ИМААТ СЕНЗИБИЛИТЕТ И ДАР ДА ТВОРАТ И ДРУГИ КОИ ТОА НЕ ГО ПОЧИТУВААТ.**

Во економска смисла веќе одамна светот не се дели на национални пазари, кои ги создале овие неколку стотини нации туку, со понудата на еднакви шанси сè повеќе глобалниот свет ќе се подели на половина, поточно на два вида луѓе/народи - на брзи и на бавни. Добрите, сензибилните/надарените и брзите ќе се натпреваруваат и оние што најквалитетно и највеќе создаваат, се стекнуваат и со правото да ги прибираат тантиемите во оваа глобална игра. **НЕ СЕ СОМНЕВА ДЕКА ЗА ЧОВЕК/НАРОД КОЈ НЕ ЗНАЕ ШТО ДА ПРАВИ СО СЕБЕ УБАВО Е ДА СИ СПИЕ, ПА И ДА СЕ ЗАДРЕМЕ ВО НЕКОЈА ДЕБЕЛА СЕНКА НА ОВИЕ ЛЕТНИ ГОРЕШТИНИ. УШТЕ ПОУБАВО Е ПРИТОА ДА СЕ СОНУВА, НО ТОКМУ СЕГА ЗА НАС МАКЕДОНЦИТЕ КРАЈНО ВРЕМЕ Е ЗА БУДЕЊЕ.**

